



ERP софтвер за градежни компании

Овој комплетен информатички систем ви обезбедува темелен преглед и анализа на вашите градежни проекти. Системот ги прибира сите податоци во текот на работењето и ги складира во ваша сигурна и детална база податоци поделена по типови, локации, припадност, цел, простор, материјал, работна рака и секоја друга категорија која би ја побарале.

Целта на системот е да во критичните моменти на работењето ви овозможи контрола на трошоците, да ве осигура дека нема да излезат од граница и да ја зголемат профитната маргина на проектот.

Infomatrix Real Estate содржи интегрирани модули за материјали, залихи и фиксни средства кои се водат и запишуваат од објект или канцеларија, кое ја дава целосната слика за животниот тек на изведување на проектот.

Инфопроект д.о.о.

Бул. Митрополит Теодосие Гологанов 70/16
1000 Скопје

☎ (02) 3090-233

✉ info@infoproject.biz

http://www.infoproject.biz

ЕДБ: 4030994272730

Сметка: 300-000003820478 Комерцијална Банка

Останати продукти на Инфопроект

- Infomatrix Retail
- Infomatrix Pharmaceutical
- Infomatrix Finance
- Infomatrix Wholesales
- Infomatrix Foods

Функционалности

Преглед на сите објекти на компанијата - објект, локација, сопствеништво, статус, искористеност, простор.

Преглед на внатрешна комплетираност на објектите - зидање, малтерсиување, поплочување, прозори, врати.

Преглед на сите средства и ресурси на компанијата - залихи, материјали, работници, описи, поврзаност со старите објекти, релокации.

Преглед на сите вработени во компанијата - систематизација, задачи, поврзаност со објект, комплетираност, профил и кадар.

Пристап до архива на компанијата - деловна и техничка документација.

Трошковник на проектите - оперативни, капитални и комунални трошоци.

Интеграција

Системот е интегриран и неговата цел да од било која локација може да ви даде јасни и детални анализи во секој момент со најновите податоци. Целта на системот е да во критичните моменти на работењето ви овозможи контрола на трошоците, да ве осигура дека нема да излезат од граница и да ја зголемат профитната маргина на проектот.